

Катерина Симјаноска

Академија за графички дизајн

Содржина

Редизајн на визуелен идентитет

Бренд идентитет за ресторан

Кампања против одлив на мозоци

Дизајн на винил

Дизајн на типо календар

Приватни проекти

Редизајн на визуелен идентитет
Природна козметика софора

Сегашни дизајни- лого



Сегашни дизајни- пакувања



Сегашни дизајни- пакувања



Сегашни дизајни- пакувања



Редизајн- лого




Редизајн- пакувања



Редизајн- пакувања



Редизајн- пакувања



Редизајн- моск ур



СОФОРА

Редизајн- моск ир



Редизајн-моцк ур



Редизајн- моцк ур




Бренд идентитет за ресторан

Symphony



Бренд идентитет за ресторан- лого

symphony


Пакување за кафе




Пакување за кафе





Пакување за кафе





Пакување за чаша за кафе




Пакување за чаша за кафе




Пакување за гранола




Пакување за гранола




Пакување за гранола




Пакување за гранола




Дизајн на мени




Mockups




Mockups



Mockups



Mockups



Mockups



Mockups



Mockups



Mockups



Mockups



Кампања против одлив
на мозоци од Македонија


Дизајн на постер



Примена на билборд

КАМПАЊА ПРОТИВ ОДЛИВ НА МОЗОЦИ ОД МАКЕДОНИЈА

КАЈ И ДА СМЕ ТАМУ САМО СТРАНЦИ СМЕ



SKALA
School



Национален младински совет
на Македонија

Mockups



Mockups



Mockups




Дизајн на vinyl

Предна страна



Задна страна



Дизајн на типо календар




FLOWER
CALENDAR OF
2024



1 January

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				


Silk Serif



2 February

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			


Roboto Slab



3 March

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Mirador Book



4 April

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Lora



5 May

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SVN-Aire Pro



6 June

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Butler



7 July

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				


Crimson Text



8 August

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Lusitana



9 September

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Zilla Slab



10 October

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Playfair Display



11 November

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Apple Garamond



12 December

mon	tue	wed	thur	fri	sat	sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NarzissDrops

Приватни проекти

Постер

SKOPJE



Kate Simj

THE BROKEN COLUMN




Kate Simj

Frida Koflo 44.

Постер

ISTANBUL



Kate Simj

JAPAN








Kate Simj

Магнети



Подметачи



Ви благодарам на вниманието

контакт информации

Mail:ksimjanoska15@yahoo.com

Instagram:@kana.designss